



## СООПШТЕНИЕ

На 67-та седница на Управниот одбор на ФЗОМ се донесоа следниве акти кои значат одредени подобрувања за осигурениците, односно подобрување на здравствениот систем во Република Македонија.

- Се измени и дополни Правилникот за начинот на **плаќањето на лабораториските испитувања** во специјалистичко-консултативната здравствена заштита по упат на матичен лекар со цел да се овозможи финансирање на лабораториите по услуги. Имено, со одлука на Уставниот суд во декември оваа година се укина членот од Правилникот на Фондот кој што наложува склучување на договори меѓу матичните лекари и лабораториите. Пред измената, лабораториите беа финансирани од страна на Фондот со определување на процент од капитација за осигуреници кои беа покриени од матичните лекари, а со кои лабораториите имаат склучено договор. Односно осигуреникот можеше да користи лабораториски услуги само во лабораторија со која има договор неговиот матичен лекар. Во изминатите неколку седмици Фондот интезивно развиваше нов модел за лабораториски услуги, а заедно со Лекарската комора и Здружението на специјалисти по клиничка биохемија. Новиот концепт, со измените е лабораториите да склучуваат договор директно со Фондот за обезбедени и извршени здравствени услуги исто како и другите здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, до однапред утврдени максимални буџети. Осигурениците започнувајќи од јануари, 2010 година можат да ги користат лабораториските услуги во било која лабораторија со која Фондот има склучено договор (19 лаборатории во Скопје и 79 во останатиот дел од Македонија), а врз основа на упат од матичен лекар, единствено со плаќање на партиципација за извршената услуга. Списокот на лаборатории Фондот на почеток на јануари ќе го објави на својата web страница. Во моментов, се очекува објавување на изменетиот Правилник во Службен весник на РМ, откако ќе почне и со примена.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 055  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

- **Се донесе целосно нов Правилник за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови по кои компензира Фондот.** Овој правилник има за цел обезбедување на што повеќе лекови за осигурениците, со минимална доплата, а во рамки на постоечките финансиски средства на Фондот. Основата на методологијата е компаративна анализа на цените на лековите, што е веќе долгорочна пракса во повеќето земји. За основа се земаат споредбените големопродажни цени на лековите од референтните држави согласно законот за здравствено осигурување: Словенија, Хрватска, Србија и Бугарија. Оваа методологија ќе обезбеди рационално и оправдано користење на средствата на Фондот наменет за лекови. **Со правилникот, односно со оваа методологија се предвидени како намалувања, така и зголемувања на референтните цени на лековите. Од вкупно 358 генерики, околу 132 се без доплата, а околу 226 со доплата (освен партиципација).** До сега имаше околу 70 генерички лекови кои што можеа да се земат без доплата, а со новата методологија ќе има околу 130 генерички лекови што е за 70% повеќе, а од вкупниот број генерики е околу 40% лекови без доплата. За првпат се воведуваат фармако-тераписките групи на лекови со кои се опфатени лекови со исто дејство и намена, со што во една група на лекови ќе се утврди барем еден лек без доплата. Правилникот е портебно да биде објавен во Службен весник на РМ, за потоа како предлог нови цени на лековите на позитивна листа да бидат одобрени од страна на Управниот одбор, по што согласно новиот правилник, за прв пат воведува крајна транспарентност во утврдување на цените, давајќи рок од 15 дена за коментари од страна на сите производители и претставништва на лекови во РМ, по што би следело финализирање на новите цени на лекови и нивно одобрување од страна на Управниот одбор и нивно објавување во Службен весник на РМ. Во иднина ќе ги повикаме пациентите секогаш кога им препишува доктор одреден лек, да се информираат дали е тоа лек со или без доплата и дали имаат избор при одлучувањето на кој лек да се користи за одредена дијагноза.